



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

GOOGLE СИ ПРЕТСТАВИ СВОЈ POWERPOINT



Google му фрли нова ракавица на предизвик во лице на Microsoft со претставувањето на своја сопствена бесплатна верзија, софтверот кој сè уште


не е именуван, ќе биде вклучен во Google Apps, он-лајн пакетчето, кое вклучува бесплатни word processing и spreadsheet програми. Корисниците ќе ги користат овие програми преку Интернет, но документите ќе можат да си ги снимат на своите компјутери и да ги прегледуваат of lajn. Од Google велат дека програмот за презентации би требало да се појави во текот на ова лето. Инаку, PowerPoint на Microsoft кој е дел од Office пакетот, е една од најкористените апликации кои се употребуваат на состаноците, а компаниите за лиценцата на Office плаќаат по 300 долари.

ЗБОГУМ WINDOWS XP

Microsoft им наложи на производителите на компјутери од почетокот на наредната година да почнат само со продажба на конфигурации исклучително со Vista оперативен систем. Но, новата генерација на оперативниот систем на Microsoft, и покрај агресивната промоција, се соочува со силен отпор кај корисниците.



Главните причини поради кои корисниците многу бавно



ја прифаќаат Vista се бројните проблеми со компатибилноста, непостоењето на драјвери за некои уреди, како и фактот дека голем број компјутери кои ги имаат, не се доволно моќни за да се искористат сите можности на овој оперативен систем.

Се очекуваше годинава Vista значително да ја поттикне продажбата на персонални компјутери, но до тоа не дојде - е став на производителите на компјутери.



10 MP SAMSUNG ТЕЛЕФОН ЌЕ СЕ ПРОДАВА ВО ЦЕЛ СВЕТ

Овој телефон им беше достапен само на жителите на Кореја. Камерата на Samsung SCH - B 600 поседува 3X оптички зум со автофокус. Поддржува мобилна телевизија (Picture In Picture), има MP3 плеер, Bluetooth, Wi-Fi и MMC слот за картичка. Сè уште не се знае кога ќе почне да се продава во Европа.



FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT !

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**



Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788
70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mob. 0171 / 5 46 32 20
0172 / 7 62 20 49